

20150331000

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА

2 2015

08-1103/1
2 2015

- Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМАРСКА И ЛОВНА
ИНСПЕКЦИЈА

1

“ ој 88/2008, 6/2010, 36/11, 74/12,164/13 („ 43/14) “ 19 (3)
:”
:” “

2

21 (1) 2) ” “ “

3

21- (1)
:” “
(3) ” “ :”

4

29 :
„(1) 2.000 3.000
, :

1) , (27);
2) (28 (1));
3) ,
4) (28 (3))
, , (28 (6)).
(2) 1.000 1.500 (1) .
(3) 1.000 1.500 (1) “
29- 30 .
5
2 21 (1) 2) 3
21- (3)
(,, ” 199/14).
6
“
”.